

Врз основа на член 27 став (2) точка 8 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2018), Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје распишува:

## **КОНКУС**

**за трансфер на студенти на прв циклус на студии на факултетите и академските единици во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје за академската година 2020/2021**

**1. Трансферот на студенти на прв циклус на студии се реализира на сите факултети/студиски програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, и тоа:**

1.1 Факултет за градежништво и архитектура;

- Архитектура и дизајн
- Градежништво - конструктивна

1.2 Факултет за информатички науки;

- Информатика
- Применето програмирање

1.3 Факултет за технички науки;

- Мехатроника
- Сообраќајно и транспортно инженерство
- Применета економија и претприемништво
- Индустриски менаџмент

1.4 Факултет за технолошки науки;

- Прехранбена технологија
- Текстил дизајн и моделирање

1.5 Факултет за социјални науки;

- Европски студии
- Интер културна комуникација и медиуми
- Балкански и евроазиски студии

**2. Услови за трансфер на студенти на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје**

**A. Студенти со статус на студент во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје:**

A.1. Право на трансфер внатре во академските единици на УМТ имаат сите студенти кои имаат индекс на УМТ, согласно актуелните услови и критериуми пропишани со Правилникот за студирање;

A.2. Трансферот на студии може да се реализира само во активните програми на матичните факултети;

За трансфери во 4-ти и 6-ти семестар, дополнително ќе бидете известени по разгледување на документацијата од страна на Комисијата за трансфер на единицата и согласно празните места.

A.3. По реализација на трансферот на ЕКТС кредитите, студентот при регистрација на трансферираната програма, е должен да ги отпише студиите од програмата од која се трансферира, зависно од природата на студиската програма и начинот на студирање.

## **В. Студенти од други високо-образовни институции:**

V.1. Право на трансфер од други високообразовни институции во академските единици на УМТ имаат сите студенти кои биле запишани и завршиле најмалку една академска година од Универзитетот од кој доаѓа кандидатот, имаат акумулирано ЕКТС кредити кои може да се трансферираат на одредена студиска програма, каде студентот аплицира, како и да имаат статус на активен студент на академската 2020/2021 година;

V.2. При апликација, кандидатот задолжително треба да достави доказ за акредитација на високообразовната установа, односно на факултетот или програмата од која се трансферира;

V.3. Студентот може да се трансферира на истиот факултет и истата студиска програма или на слични студиски програми на факултетите при УМТ. Сличноста на студиските програми ја утврдува Комисијата за трансфер на факултетот.

## **3. Рокови за пријавување за трансфер и запишување во УМТ:**

- Кандидатите кои се трансферираат во УМТ, се запишуваат во квотата со самофинансирање на студиите, односно согласно актуелните тарифи на студирање за студиските програми за академската 2020/2021 година.
- **Пријава на кандидати (апликација) – 25.01 – 01.02.2021**
- **Донесување на конечни одлуки – 03-04.02.2021**
- **Запишување на кандидати 04-08.02.2021 (во зависност дали се добиени Решенија од МОН)**

## **4. Потребна документација за апликација:**

- Пријава за апликација (задолжително наведување на точна е-маил адреса и активен телефонски број)
- Оригинално уверение на оценки и индекс од матичниот универзитет;
- Потврда дека е активен студент во академска 2020/2021 година
- Доказ за акредитација на академската единица (странски државјани). При апликација, кандидатот задолжително треба да достави доказ за акредитација на високообразовната институција, односно факултетот или програмата од која врши трансфер;
- Копија од свидетелства од средно образование и копија од Диплома за завршено средно образование, заверени на нотар;
- Доказ за нострификација на средно образование од страна на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија (доколку образованието е завршено во странство или за странски државјани)
- Извод од матичната книга на родени и доказ за Државјанство (Уверение или Решение);

- Доказ за уплата на трансфер: **850 денари** на жиро сметка на Универзитетот: на име административни такси.

**НАПОМЕНА: Кандидатите кои се примени (по прогласувањето/ донесувањето на одлуката), во предвидениот рок треба да извршат запишување на студиите, во спротивно, одлуката за трансфер ќе се прогласи за невалидна.**

**5. При упис кандидатите треба да достават:**

1. Пријава за упис на семестар
2. Одјава од студиите од факултетот од кој врши трансфер;
3. Слики (две слики 6 x 9 и две слики 4 x 5 см
4. Оригинал од свидетелства од средно образование и од Диплома за завршено средно образование
5. Доказ за исплата на средства, и тоа:
  - **800 денари** на жиро сметка на Универзитетот: во име на издавање на Индекс;
  - **750 денари** на жиро сметка на Универзитетот: во име на информативните, спортските, културните активности на студентите на Универзитетот.
  - **3.000 денари** на жиро сметка на Универзитетот: во име на трошоци за реализација на трансфер
  - Уплата за семестар во износ од **12.300 денари**.

Сите гореспоменати уплати да се извршат на жиро сметката на Универзитетот, на следниов начин:

- Назив на примачот – Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје,
- Банка на примач – Народна Банка на Република Северна Македонија (НБРМ)
- Сметка – 100000000063095,
- Сметка на буџетски корисник - единка корисник - 1600162677 788 15
- Приходна шифра - 23012,
- Програма 45.

Сите кандидати нивните документи за апликација треба да ги достават во просториите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, и тоа:

- За Факултет за градежништво и архитектура на улица Мирче Ацев бр 4 / 5-ти спрат (КАНЦЕЛАРИЈА 507 ), 1000 Скопје, Република Северна Македонија.
- За Факултет за информатички науки на улица Мирче Ацев бр 4 / 4-ти спрат (КАНЦЕЛАРИЈА 404 ), 1000 Скопје, Република Северна Македонија.
- За Факултет за технички науки на улица Мирче Ацев бр 4 / 4-ти спрат (КАНЦЕЛАРИЈА 404 ), 1000 Скопје, Република Северна Македонија.
- За Факултет за технолошки науки на улица Петре Георгиев бр. 22 - Објект на О.У. Конгреси и Манастирит, Чаир, Скопје, Република Северна Македонија и
- За Факултет за социјални науки на улица Петре Георгиев бр. 22 - Објект на О.У. Конгреси и Манастирит, Чаир, Скопје, Република Северна Македонија

Конкурсот ќе се објави на веб страната на Универзитетот: <http://unt.edu.mk>